



СЛУЖЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 25 мај 1988

Скопје

Број 18

Год. XLIV

Аконтацијата за 1988 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 500 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

317.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Се прогласува Законот за геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 9 мај 1988 година.

Бр. 08-1501

9 мај 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Глава I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат геолошки истражувања и експлоатација на минералните сировини како добра од општ интерес, што се наоѓаат во земјата или на нејзината површина, на езерско дно или под него, како и изградбата, одржувањето и користењето на рударските објекти, постројки и уреди.

Член 2

Геолошки истражувања во смисла на овој закон се: геолошките истражувања на минерални сировини, хидрогеолошките, инженерско-геолошките, геофизичките истражувања, рударските работи (изработка на раскопи, истражувачки ровови, поткони, нископи, окна, длабинско дупчење и друго), како и технолошките истражувања.

Геолошките истражувања се вршат за запознавање на развојот, составот и градбата на земјината кора, наоѓање и утврдување на состојбата и карактеристиките на карпите и почвата, утврдување на геолошките услови за планирање на просторот и за проектирање на инвестициони објекти, како и заштита на теренот од ерозија, поплави и други природни непогоди.

Член 3

Експлоатација на минерални сировини во смисла на овој закон е вадењето, збогатувањето и облагородувањето на минерални сировини со цел за иско-

ристување и изградба, одржување и користење на рударски објекти, постројки и уреди.

Збогатување на минералните сировини е одбирање, дробење и класирање по големина, сушење, одвојување на корисниот минерал од јаловината, а кај сложените минерални сировини одвојување на одделни минерални компоненти со цел да се изврши концентрација на одделни корисни минерали, при што не се менува нивниот состав; сечење и полирање на блокови и плочи од камен (карпа) со цел минералната сировина да се доведе во таков квалитет, односно состав да може непосредно да се користи и лукење на растворливи корисни минерали од лежиштето и натамошно подготвување на растворот за концентрација на корисните минерали.

Облагородување на минерални сировини се сите термички и хемиски работи за подобрување на квалитетот и вредноста на минералните сировини, при што не се менува составот на сировината (брикетирање и пелетизирање, цианизација на злато и сребро, амалгамација на злато и цементација на бакар, пржење и агломерација на метални минерални сировини и пржење и синтерување на неметални минерални сировини).

Член 4

Минерални сировини во смисла на овој закон се сите органски материи, минерали, карпи, термални, минерални, термоминерални и подземни води без оглед на тоа дали се во цврста, растресена, пластична, течна или гасовита состојба или без оглед на тоа дали се наоѓаат во своето првобитно лежиште или во нанеси, јаловишта или топлински отпадоци.

Член 5

Геолошки истражувања и експлоатација се вршат на:

1. Сите видови јаглен;
2. Гасовити, течни и цврсти јагленоводородни и други гасови;
3. Радиоактивни минерални сировини;
4. Метални минерални сировини;
5. Неметални минерални сировини;
6. Минерални сировини за добивање на градежен материјал;
7. Подземни води, и
8. Сите видови на соли.

Член 6

Геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини може да врши организација, на здружениот труд што ги исполнува условите пропишани со овој закон.

Граѓаните, здруженијата на граѓаните и другите граѓанско правни лица, месните заедници и општествени организации, можат да вршат експлоатација на определени минерални сировини под услови пропишани со овој закон.

Член 7

На извадената минерална сировина при геолошките истражувања и експлоатацијата, како општествена сопственост, организацијата на здружениот труд се здобива со право на користење без надоместок.

За извадената минерална сировина граѓаните, здруженијата на граѓаните и другите граѓанско-правни лица, месните заедници и општествените орга-

низации, на која имаат право на експлоатација според одредбите на овој закон, плаќаат надоместок. Бисината на надоместокот од став 2 на овој член ја определува општината.

Член 8

Организацијата на здружениот труд е должна геолошките истражувања и експлоатацијата на минерални сировини да ги врши рационално, со примена на соодветни технички мерки, стандарди, нормативи и современи методи на геолошката и рударската наука и техника.

Член 9

Организацијата на здружениот труд што врши експлоатација на минералните сировини, е должна да врши геолошки истражувања за обновување на резервите на минерални сировини, односно прекатегоризација на рудните резерви од пониска во повисока категорија.

Член 10

Организацијата на здружениот труд што врши геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини е должна да обезбеди заштита при работа според прописите за заштита при работа доколку со овој закон не е поинаку определено.

Член 11

На земјиштето и објектите што се во општа употреба како и на подрачјата што се прогласени за заштитени може да се вршат геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини врз основа на одобрение.

Член 12

На изградбата, одржувањето и користењето на рударските објекти, постројки и уреди се применуваат прописите за просторно и урбанистичко планирање и за изградба на инвестициони објекти, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Рударски објекти, постројки и уреди во смисла на овој закон се објектите, постројките и уредите што служат за геолошки истражувања, вадење, збогатување и облагородување на минералните сировини, пречистување на отпадните води од рударските објекти и постројки, внатрешен транспорт (индустриски колосеци, транспортни ленти, жичари, патишта, транспортни средства за превоз на минералните сировини и слично), електрични објекти, постројки и уреди што претставуваат целина во електричната мрежа во рудникот и транспортните средства на нафта и гас (собирни и приклучни нафтови и гасоводи во просторот за истражување и експлоатационото поле).

Како рударски објекти, постројки и уреди не се сметаат објектите за општествена исхрана и деловните згради.

Член 13

Работи на геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини вршат работници кои ги исполнуваат пропишаните услови во поглед на стручната подготовка, работното искуство и стручниот испит.

Член 14

Работно искуство во смисла на овој закон е работното искуство по завршеното образование на работите во соодветната струка во геолошките истражувања и експлоатација на минерални сировини, како и работното искуство за раководење со геолошките истражувања, рударските работи, електро, машински, градежно-монтажни и други специфични работи.

Член 15

Стручен испит во смисла на овој закон е испит што работникот го полага пред испитна комисија. Кандидатите кои согласно со одредбите на овој закон треба да полагаат стручен испит а имаат VII, и VI, степен стручна подготовка, испитот го полагаат во соодветна високообразовна организација — факултет (геолошки, рударски, електротехнички, ма-

шински, технолошки, градежен и друго) пред комисија од 5 члена, составена од научни и стручни работници.

Кандидатите кои согласно со одредбите на овој закон треба да полагаат стручен испит и имаат најмалку IV степен стручна подготовка истиот го полагаат пред испитна комисија образувана во соодветна организација на здружениот труд за насочено образование.

Член 16

Стручниот испит од член 15 на овој закон се полага според програма што ја донесува Самоуправната интересна заедница за насочено образование.

Трошоците за полагање на стручниот испит ги сноси организацијата која го упатува кандидатот за полагање на испит.

Член 17

Штетата што организацијата на здружениот труд ќе му ја стори на друг со геолошките истражувања и експлоатацијата на минерални сировини се надоместува според општите прописи за надоместок на штета.

Член 18

Во управните работи се применува Законот за општа управна постапка, ако со овој закон не е поинаку определено.

Глава II

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Заеднички одредби

Член 19

Геолошките истражувања се основни и детални. Основните и деталните геолошки истражувања се вршат врз основа на програма односно проект за истражување.

Работите на организацијата на здружениот труд кои се однесуваат на основните и деталните геолошки истражувања се работи од посебен општествен интерес.

Член 20

Основни геолошки истражувања се истражувањата што се вршат за добивање на основни податоци за развојот, ооставот и градбата на земјината кора, утврдување на потенцијални подрачја на минерални сировини и извори на геотермална енергија, утврдување на состојбата, својствата и карактеристиките на карпите и почвата, како и утврдување на геолошките услови за планирање на просторот и за проектирање на инвестициони објекти.

Член 21

Детални геолошки истражувања се истражувањата што се вршат за добивање на детални податоци за положбата, обликот и генезата на минералните сировини, резервите и нивното искористување, односно за инженерско-геолошките, хидрогеолошките и другите особини на почвата на терените за изградба на одделни објекти и за утврдување на состојбата, својствата и карактеристиките на карпите и почвата.

Детални геолошки истражувања се вршат на просторот за истражување на кој е утврдено постоење на една или повеќе минерални сировини или извори на геотермална енергија, односно на теренот на кој ќе се градат одделни објекти.

Детални геолошки истражувања не може да се вршат на простори за истражување и терени на кои не се извршени основни геолошки истражувања на минерални сировини, почвата на терените за изградба на високи брани, акумулации на површински води чиј волумен е поголем од 1 милион м³ или брани кои се повисоки од 15 метри градежна висина, тунели, хидроелектрани, термоелектрани, нуклеарни електрани, автопатишта, магистрални и регионални патишта, метроа и железнички пруги, регионални водоводи, регионални нафтови и регионални гасоводи.

Член 22

Организацијата на здружениот труд може да врши основни геолошки истражувања, ако има вработено на неодредено време најмалку по еден палеонтолог, стратиграф, минеролог, петролог, геомеханичар, геотехничар, хидрогеолог и геофизичар со VII, степен стручна подготовка со најмалку пет години соодветно работно искуство и положен стручен испит.

Организацијата на здружениот труд може да врши детални геолошки истражувања ако има вработено на неодредено време најмалку пет геолози со VII, степен стручна подготовка, со најмалку пет години соодветно работно искуство и положен стручен испит.

Детални геолошки истражувања за сопствени потреби организацијата може да врши без запишување во судскиот регистар кога има најмалку еден геолог со VII, степен стручна подготовка и положен стручен испит.

Лицата од став 3 на овој член можат да изработуваат програми, односно проекти за геолошки истражувања и документација за извршените истражувања, како и да раковојат со истражувањата.

Член 23

Средства за финансирање на геолошките истражувања се обезбедуваат од:

- организациите на здружениот труд за чии потреби се врши истражувањето;
- Републиката и општините односно градот Скопје;
- средствата обезбедени со посебни прописи за развој и истражувачки работи во рударството; и
- кредити и други извори.

Член 24

Средствата од член 23 на овој закон служат за геолошки истражувања утврдени со долгорочни, среднорочни и годишни програми.

Долгорочните, среднорочните и годишните програми од став 1 на овој член се донесуваат за периодот за кои се донесуваат општествените планови на Републиката, односно резолуциите за остварување на планот.

Член 25

Долгорочните и среднорочните програми од член 24 на овој закон ги донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а годишните програми ги донесува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

2. Одобрение за истражување

Член 26

Геолошките истражувања се вршат врз основа на одобрение што го издава Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство, по претходно прибавено мислење од надлежниот орган на општината.

Одобрението од став 1 на овој член се издава по барање на инвеститорот.

Органот од став 1 на овој член е должен за секое издадено одобрение да го извести општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството.

Член 27

Кон барањето за издавање одобрение за геолошки истражувања се прилага:

1. Програма или проект за геолошките истражувачки работи, по вид и обем на работи;
2. Извод од геолошкиот регистар за истраженоста на просторот и документацијата за порано извршените геолошки истражувања;
3. Топографска основа со вртани граници на просторот за истражување и тоа во размер врз основа на кој да може на теренот да се определат границите и опис на неговата положба со назначување на општината на чие подрачје се наоѓа, и

4. Упростен рударски проект за подземните рударски истражни работи (поткопи, ходници, окна, ускопи и нископи) и за отворање на пробни етажи и откопи.

Програмата, односно Проектот за геолошките истражувачки работи од точката 1 на став 1 на овој член содржи: проектна задача, геолошки приказ на просторот што ќе се истражува, податоци и резултати од поранешните истражувања, образложение на проектираните работи, спецификација на работите со предмер и пресметка на вложувањата, графичка документација во соодветни размери со вртани проектни работи и графичка-текстуална прогноза за резултатите, технички услови и економско образложение за оправданоста на вложувањата.

Член 28

Кога барање за издавање одобрение за геолошки истражувања поднесат два или повеќе инвеститори на ист простор, органот надлежен за издавање на одобрение ќе му издаде одобрение на оној инвеститор кој обезбедува најповолни услови.

Кога барање за одобрение за геолошки истражувања поднела организација на здружениот труд која врши експлоатација (во натамошниот текст: рударска организација) на простор за истражување што се граничи со нејзиното експлоатационо поле за одржување на резервите на минерални сировини, органот надлежен за издавање на одобрение ќе и издаде одобрение.

Член 29

Со одобрението за геолошки истражувања се определуваат:

1. Минералните сировини што се предмет на истражување;
2. Просторот за истражување со определени граници;
3. Видот и обемот на работите што треба да се извршат;
4. Рокот во кој треба да се отпочне со истражните работи и рокот на важноста на одобрението;
5. Најголемата количина на минерална сировина која може да се извади за испитување на квалитетот и технологијата; и
6. Рокот во кој треба да се поднесе извештај за извршените истражувања.

Член 30

На просторот за геолошки истражувања можат да се издадат две или повеќе одобренија, кога се однесуваат на различни видови минерални сировини и кога постои можност за непречено истражување. Изведувачите на истражните работи на ист простор спогодбено ги усогласуваат работите.

Член 31

Кога барањето за истражување на минерални сировини на простор за истражување за кој порано е дадено одобрение за истражување на други минерални сировини, се однесуваат на минерални сировини чие истражување е од поголем општ интерес од просторот за истражување на минералните сировини за кои е дадено одобрение, Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство може со одобрението за геолошки истражувања на минералните сировини што се од поголем општ интерес да определи инвеститорот што порано добил одобрение да ги запре натамошните работи на тој простор.

Во случајот од став 1 на овој член инвеститорот што подоцна добил одобрение за истражување, е должен на инвеститорот што морал да ги запре, работите да ги надомести средствата што ги вложил во истражните работи.

Член 32

Инвеститорот може во текот на изведувачкото на истражните работи да бара одобрението за истражување да се прошири и на други минерални сировини на истиот простор за истражување.

Кон барањето за проширување на одобрението за истражување од став 1 на овој член, инвеститорот поднесува извод од геолошкиот регистар за можноста на постоењето на други минерални сировини, ако поранешниот извод не содржи доволно податоци за тоа.

Член 33

Рударската индустрија не е должна да прибави одобрение за истражување на нови минерални сировини на експлоатационото поле на кое врши експлоатација.

Одобрението за истражување може да се издаде и за истражување на минерални сировини на простор за кој е издадено одобрение за експлоатација, ако истражувањето се однесува на минерални сировини што рударската организација не ги истражува, односно не ги експлоатира и ако со истражните работи не се попречуваат работите на експлоатацијата.

3. Простор за истражување

Член 34

Геолошки истражувања на минерални сировини се вршат во определен простор за истражување.

Просторот за истражување е земјиште на кое се врши истражување на минерални сировини.

Просторот за истражување има неправилна форма со природни граници.

Кога просторот за истражување нема природни граници се ограничува со прави линии поврзани според топографските знаци на ситуационата карта или по координати.

Член 35

Големината на просторот за истражување се определува, по правило, според барањето на инвеститорот.

Ако се бара определување на простор за истражување во големина која, не одговара на можностите за истражување од страна на инвеститорот, големината на просторот ја определува Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

Член 36

На земјиштето и објектите во општа употреба (објекти на народната одбрана, сообраќајници, водостројби, водоводи, електрични водови од висок напон, подрачја на извори на минерални и термални води, културни споменици, природни реткости, гробишта и други објекти), како и на подрачјата што се прогласени за заштитени (национални паркови, заштитни шуми и друго) може да се вршат геолошки истражувања на минерални сировини, врз основа на одобрение што го издава Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по претходно мислење од органот, организацијата, односно заедницата што управува со земјиштето, објектите и подрачјата.

Член 37

На земјиштето под згради и просторот до 40 метри, околу зградите се врши геолошко истражување на минерални сировини во согласност со сопственикот односно корисникот.

За геолошките истражувања од став 1 на овој член се плаќа надоместок според прописите за експропријација.

Член 38

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство е должен да води евиденција за сите простори за истражување и катастар на просторите за истражување.

Во катастарот на просторите за истражување се внесуваат податоци за минералните сировини што се предмет на истражувањето, инвеститорот на кого е издадено одобрение и резултатите од истражувањата.

4. Истражни работи

Член 39

Организацијата на здружениот труд што врши геолошки истражувања го пријавува почетокот на истражните работи на општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството на чие подрачје се врши истражувањето и на Републичкиот инспекторат за техничка инспекција, најдоцна 15 дена пред почетокот на работите.

Член 40

Инвеститорот во текот на геолошките истражувања му поднесува на органот што го издал одобрението извештај за извршените истражни работи и за резултатите од истражувањето во роковите што органот ги определи.

Извештајот за извршените истражни работи содржи податоци за:

1. Видот и обемот на извршените истражни работи;
2. Количината и квалитетот на истражената минерална сировина;
3. Другите минерални сировини што се пронајдени при истражувањата;
4. Извадената количина минерални сировини во текот на истражувањето и цената за која е употребена;
5. Подземните води; и
6. Резултати од технолошките испитувања.

Кон извештајот се приложуваат и топографски карти во соодветен размер со јасно вртани места на кои се изведени истражните работи.

Член 41

При истражувањето се вадат минерални сировини само во количина потребна за испитување на квалитетот и технологијата утврдена со одобрението за геолошки истражувања.

Инвеститорот односно изведувачот води евиденција за извадената количина и за целите за кои е користена минералната сировина, за што го известува органот што го издал одобрението за геолошки истражувања.

Средствата од прометот на минералните сировини извадени при истражните работи се користат за истражни работи.

Член 42

При изведување на истражните работи на нови простори и лежишта со длабинско дупчење од површината и на подземни и површински рударски работи, инвеститорот врши комплексни геолошко-минеролошки и хемиски испитувања на присутните корисни минерални компоненти на целиот профил на изведуваната истражна работа.

Видот и обемот на истражните работи од став 1 на овој член ги определува органот што го издава одобрението за геолошките истражувања.

Член 43

Изведувањето на истражните работи наменети за изградба како и при изградбата на инвестициони објекти, доколку природата на инвестициониот објект е таква што можат со неговото изведување да се добијат податоци од интерес за рударско-геолошки цели, инвеститорот е должен да го пријавува на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство и на општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството кои ја утврдуваат потребата за изведување на неопходните геолошки истражувања и испитувања.

Член 44

По завршувањето или трајното запирање на истражните работи инвеститорот е должен за тоа да му поднесе извештај, со сета документација, за резултатите од истражувањето на органот што го издал одобрението за истражување.

Извештајот од став 1 на овој член, покрај податоците од член 40 став 2 на овој закон содржи податоци и за:

1. Физичко-хемиските особини на испитуваните минерални сировини;
2. Тешкотиите при изведувањето на истражните работи (лизгање на теренот, растресени карпи, подземни и надземни води, гасови и друго); и
3. Можноста за натамошно истражување или експлоатација и за тешкотиите што при тоа е можно да се очекуваат.

Член 45

По завршувањето или трајно запирање на истражните работи, организацијата на здружениот труд што врши геолошки истражувања ги спроведува мерките на обезбедување со кои се исклучува можноста од опасност за луѓето, имотот и човековата околина.

5. Одземање на одобрение за геолошки истражувања

Член 46

Органот што го издал одобрението за геолошки истражувања ќе го одзема од инвеститорот кога:

1. Не се спроведени пропишаните мерки за заштита при работата и потребните мерки за безбедност на луѓето и за обезбедување на недвижните и движните предмети;
2. Со истражните работи се попречуваат или се загрозуваат другите рударски работи на истиот или на соседниот простор за истражување;
3. Истражните работи се изведуваат спротивно на методите на современата рударска наука и техника и со тоа се загрозува идната експлоатација на минералните сировини на истиот или на соседниот простор за истражување;
4. Не се извршени истражните работи определени со одобрението за истражување;
5. Организацијата на здружениот труд не ги исполнува условите предвидени со овој закон;
6. Инвеститорот не отпочне со истражувачките работи во рокот определен со одобрението; и
7. Инвеститорот не достави извештај за извршените геолошки истражувања во рокот определен со одобрението.

6. Резерви на минерални сировини

Член 47

Инвеститорот и рударската организација утврдуваат, евидентираат и собираат податоци за резервите на минерални сировини и подземни води и изработуваат биланс на истите согласно со прописите за единствениот начин на утврдување, евидентирање и собирање на податоци за резервите на минерални сировини и подземни води и за билансот на тие резерви.

Завсрување на резервите на минерални сировини врши Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство по пат на стручна комисија или врз основа на извршена писмена рецензија од геолошко-истражувачка организација

Глава III

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Заеднички одредби

Член 48

Експлоатација на минерални сировини може да врши рударска и друга организација на здружениот труд, кога има вработено на неодредено време работници што ги исполнуваат условите во поглед на стручната подготовка, работното искуство и стручниот испит пропишан со овој закон.

Член 49

Граѓаните, здруженијата на граѓаните и другите граѓанско правни лица, месните заедници и општенствениите организации можат да вршат експлоатација на камен, песок, чакал, туларска и грчарска глина за сопствени потреби.

Член 50

Работи на сменоводител во рударски објекти и постројки може да врши работник кој има најмалку IV степен стручна подготовка од соодветна струка, најмалку две години работно искуство во струката и положен стручен испит.

Во случај на дефицитарни кадри од IV степен стручна подготовка, работите на сменоводител може да ги врши и работник со III степен стручна подготовка од соодветна струка со претходна проверка што ја врши организацијата на здружениот труд во која е вработен.

Работи на раководител на рударските објекти, може да ги врши работник кој намалку две години вршел работи како сменоводител во соодветните објекти од став 1 на овој член.

Член 51

Работи на технички раководител во одделни погони во рударската организација врши работник кој има VII₁ степен стручна подготовка од соодветна струка, најмалку три години работно искуство и положен стручен испит или VI₁ степен стручна подготовка од соодветна струка, најмалку четири години работно искуство и положен стручен испит.

Член 52

Работи на главен технички раководител во рударска организација врши работник кој има најмалку VII₁ степен стручна подготовка од рударска струка, пет години работно искуство во струката, од кое најмалку две години работно искуство на технички раководител во јама, површински коп, во објекти за збогатување и облагородување на минералните сировини, служба за заштита при работата, за развој или за проектирање и положен стручен испит.

Член 53

Работи на самостоен јамош мерач, односно мерач на површинските копови може да врши работник кој има најмалку IV степен стручна подготовка од рударска односно геодетска струка, две години работно искуство и положен стручен испит.

Член 54

Работи од членовите 51 и 52 на овој закон во јами кои се загрозуени со метан или опасна јагленова прашина, вршат работници со работно искуство утврдено со овие членови од Законот од кое една година работно искуство во јами загрозуени со метан, односно со опасна јагленова прашина.

Член 55

Работи на минирање вршат лица кои работеле како копачи во исти погони или во погони со поголема опасност, за кои комисијата на рударската организација оценила дека се оспособени за самостојно вршење на овие работи.

На испитот за проверка на нивната оспособеност учествува и рударски инспектор.

2. Одобрение за експлоатација

Член 56

Експлоатација на минерални сировини се врши со одобрение.

Одобрение за експлоатација на минерални сировини излага Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

Одобрение за експлоатација на доломити, варовници, собирен кварц, мермерисани варовници надвор од мермерните лежишта, украсен камен, кера-

мичка и туларска глина, чакал и песок, освен од речните корита и езерата, издава Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство по претходно мислење од општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството на чие подрачје се наоѓа минералната суровина.

Мислењето од став 3 на овој член надлежниот орган на општината го дава по претходно мислење од месната заедница на чие подрачје се наоѓа минералната суровина.

Одобрење за експлоатација на туларска и грчарска глина, песок, чакал и камен што го вршат здруженијата на граѓаните и другите граѓанско правни лица, месните заедници и општествените организации за сопствени потреби, издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството по претходно мислење од месната заедница на чие подрачје се наоѓа минералната суровина.

Член 57

Одобрење за експлоатација се издава по барање на рударската организација.

Во барањето за издавање на одобрение е потребно да се назначат минералните суровини за кои се бара експлоатација и податоците за техничката и организационата подготвеност за рационално искористување на минералните суровини.

Кон барањето се приложува:

1. Ситуациона карта со виртани граници на експлоатационото поле во таков размер, што врз основа на неа можат на теренот да се определат границите на тоа поле со сообраќајниците и другите објекти што се наоѓаат на тоа поле и со назначување на општината на чие подрачје се наоѓа експлоатационото поле;

2. Доказ за зачарени билансни резерви на минерални суровини;

3. Податоци за техничката опременост и стручни работници за експлоатација на минерални суровини; и

4. Положба и граници на експлоатационото поле.

Член 58

Со одобрението за експлоатација се определуваат:

1. Рударската организација на која се одобрува експлоатација;

2. Видовите на минерални суровини што се предмет на експлоатација;

3. Положбата и границите на експлоатационото поле; и

4. Рокот во кој мораат да се извршат подготовителните работи и да се почне со редовна експлоатација.

Член 59

Кога барање за добивање на одобрение за експлоатација на исто експлоатационо поле за ист вид минерални суровини поднеле две или повеќе рударски организации, Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство ќе издаде одобрение на онаа рударска организација што нуди најрационална и најекономична експлоатација на минералните суровини.

Ако во случајот од став 1 на овој член барање за издавање на одобрение поднела рударската организација што претходно вршела истражување на ова експлоатационо поле со цел за обновување на резервите на минералните суровини што ги експлоатира, оваа организација има првенствено право на добивање одобрение за експлоатација, ако ги исполнува пропишаните услови.

Член 60

По барање на рударската организација, органот што го издава одобрението за експлоатација може издаденото одобрение за експлоатација да го прошири и на друг вид минерални суровини што се наоѓаат на експлоатационото поле.

Кон барањето од став 1 на овој член се приложуваат и докази од точките 2 и 3 на став 3 од член 57 на овој закон.

Член 61

Кога одобрението за експлоатација не ги содржи сите видови минерални суровини што се наоѓаат на експлоатационото поле, Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство може да издаде одобрение за експлоатација на минералните суровини што не се содржани во одобрението, на друга рударска организација.

Пред да издаде одобрение на другата рударска организација, органот од став 1 на овој член ќе побара образложено мислење од рударската организација што ја врши експлоатацијата, за можноста за експлоатација на минерални суровини и ќе ја повика да поднесе барање за проширување на одобрението, доколку е заинтересирана.

Член 62

На експлоатационото поле на кое се врши подземна односно површинска експлоатација, Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство може да издаде одобрение за површинска односно подземна експлоатација на минерални суровини на друга рударска организација, само ако со истата не се попречува или загрозува работата на експлоатацијата.

Член 63

Одобрението за експлоатација ѝ се доставува на рударската организација што го поднела барањето и на општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството на чие подрачје се наоѓа експлоатационото поле.

Член 64

Органот што го издал одобрението за експлоатација, ќе го одземе кога рударската организација:

1. Не отпочне со експлоатацијата во рокот определен со одобрението за експлоатација;

2. Не изработи главен рударски проект во рокот определен со одобрението за експлоатација; и

3. Со натамошна експлоатација би го довела до опасност животот и здравјето на луѓето и имотот.

Член 65

Одобрението за експлоатација на минерални суровини престанува да важи кога:

1. Е исцрпена минералната суровина на просторот на експлоатационото поле; и

2. Рударската организација престанала со работа или од неоправдани причини не врши експлоатација.

3. Експлоатационо поле

Член 66

Експлоатација на минерални суровини се врши во определено експлоатационо поле.

Експлоатационото поле е земјиште ограничено со природни граници или со прави линии, а се простира неограничено во длабочината на земјата меѓу вертикалните рамнини положени низ тие линии, односно природни граници.

Член 67

Експлоатационото поле го опфаќа, по правило, целиот простор за истражување на лежиштето на минералната суровина со појасот на уривање поради експлоатацијата.

Кога лежиштето на минералната суровина опфаќа голем простор, така што постојат услови за отворање на повеќе рудници, Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство може со одобрението за експлоатација да го ограничи експлоатационото поле само на еден дел од лежиштето на минералната суровина.

Член 68

За изградба на објекти на земјиштето во границите на експлоатационото поле пред издавањето на одобрението за изградба на градежен објект се прибавува мислење од рударската организација.

Кога според образложеното мислење на рударската организација може да настане оштетување на објектот поради рударските работи, органот надлежен за издавање на одобрение за изградба на градежен објект ќе прибави мислење од Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

Кога и според мислењата на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство постои можност за оштетување на градежниот објект, одобрение за изградба на објектот нема да се издаде.

По исклучок, одобрение за изградба на градежен објект може да се издаде и кога, според мислењето на рударската организација односно на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство, постои можност за оштетување на градежниот објект доколку не постои опасност по животот и здравјето на граѓаните, и ако инвеститорот писмено се откаже од правото на надоместокот на штетата што би настанала како последица на рударските работи.

Рударската организација има право на надоместок на штета предизвикана со изградбата на објектите.

4. Експлоатација на минерални сировини

Член 69

Рударската организација може да отпочне со изведување на рударски работи и изградба на рударски објекти и постројки врз основа на одобрен проект.

Член 70

Експлоатација на минерални сировини на земјиштето и објектите од член 36 на овој закон како и на подрачјата што се прогласени за заштитени може да се врши врз основа на одобрение што го издава Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија по претходно мислење на органите, организациите и заедниците кои управуваат со земјиштето, објектите и подрачјата.

Член 71

Рударската организација е должна да ѝ дозволи на рударската организација од соседното експлоатационо поле отворање и пробивање на отвори за проветрување или одводнување, ако со тие работи не се доведуваат во опасност сигурноста на луѓето и објектите и нејзиното работење.

Рударската организација е должна да ѝ дозволи на рударската организација од соседното експлоатационо поле на своето експлоатационо поле изградба односно отворање или пробивање на патиштата, индустриски колоседи и други сообраќајници за превезување, односно одвезување на минералните сировини, како и користење на слободните објекти и постројки.

Користењето на слободните објекти и постројки се врши со надоместок врз основа на спогодба.

Кога не се постигне спогодба, одлука донесува органот што го издал одобрението за експлоатација.

Член 72

Водите што ќе се појават при изведучањето на рударските работи, рударската организација може да ги користи за свои потреби се до нивното влевање во постојните површински води.

5. Катастар на експлоатационото поле

Член 73

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство води катастар на експлоатационите полиња на име на рударската организација.

Во катастарот на експлоатационите полиња се внесуваат податоците за одобрението за експлоатација на минералните сировини на определено експлоатационо поле.

податоци за дополнително издадените одобренија за истражување или експлоатација на тоа експлоатационо поле, како и податоци за рударските организации на кои им е издадено одобрение.

Член 74

Експлоатационото поле се води во катастарот на експлоатационите полиња до потполно исцрпување на минералната сировина на подрачјето на тоа поле.

Експлоатационото поле се смета дека е исцрпено од определената минерална сировина, ако таква сировина веќе не постои или е во таков состав и обем што нејзиното натамошно вадење е нерентабилно.

Експлоатационото поле ќе се води и понатаму во катастарот на експлоатационите полиња и кога рударската организација престанала со работа пред да биде извадена целата минерална сировина.

Член 75

Во катастарот на експлоатационите полиња имаат право на увид сите заинтересирани органи, организации и заедници.

6. Рударски проекти и планови

Член 76

За експлоатација на минерални сировини и изградба на рударски објекти и постројки се изработуваат следните рударски проекти:

1. Главен рударски проект;
2. Дополнителен рударски проект; и
3. Упростен рударски проект.

Член 77

Главниот рударски проект содржи особено: технички опис на работите за отворање и разработка на лежиштето; технолошкиот процес за експлоатацијата и методите на откопување; опис на сигурностите и заштитните столбови; потребните пресметки; а особено пресметка и опис на проветрување и одводнување, пресметка и премер на работите; снабдувањето со електрична енергија; потребните цртежи; графикони, геолошки карти и рударски планови, како и резултати на хидролошките, геомеханичките и другите испитувања. Со проектот мораат да бидат решени сите прашања на погонската сигурност и заштита од опасноста од гасови, јамски пожари, експлозивен јагленов прав, агресивен минерален прав, јонизирачко зрачење, пробив на вода и да бидат предвидени сите потребни средства и мерки за колективна и лична заштита на работниците и човечката околина.

Главниот рударски проект за површински откопи, покрај елементите од став 1 на овој член, содржи и опис на технолошкиот процес на откривање и одлагање на јаловината, опис на завршните панини од површинскиот откоп и проект за приведување на земјиштето во култури.

Член 78

Дополнителен рударски проект се изработува за отворање и експлоатација на нови хоризонти, ревири или делови од пласт и рудни тела, изградба на магацини за експлозив на откопната метода во постојните рудници.

Член 79

Упростен рударски проект се изготвува за објекти, постројки и уреди што не се опфатени во членовите 77 и 78 на овој закон кој содржи технички опис, пресметка, предмер, цртежи и опис на потребните мерки за заштита при работата.

Член 80

Рударски проекти може да изработува организација на здружениот труд која е регистрирана за вршење на тие работи.

Организација на здружениот труд може да се регистрира за изработка на рударски проекти ако

во работен однос има најмалку тројца работници со VII₁ степен стручна подготовка од рударска струка и по еден работник со VII₁ степен стручна подготовка од електро, машинска, градежна, геолошка и економска струка и положен стручен испит.

По исклучок организација на здружениот труд може без да е запишана во судскиот регистар, да изработува рударски проекти само за свои потреби ако има најмалку двајца работници со VII₁ степен стручна подготовка рударска струка, од кои еден со најмалку три години работно искуство во струката и положен стручен испит.

Рударски проекти од ставовите 2 и 3 на овој член можат да изработуваат лица кои најмалку две години вршеле работни задачи од таков вид на рударски објекти за кои се изработува проектот.

Рударски проект од став 3 на овој член може да изработува работник со IV степен стручна подготовка од соодветна струка односно насока и најмалку три години работно искуство и положен стручен испит.

Со изработката на главниот и дополнителниот рударски проект може да раководи работник со VII₁ степен стручна подготовка, рударска струка со соодветна насока кој има три години работно искуство во рударски објекти од таков вид за кој се изработува проектот и положен стручен испит.

Главниот проектант на рударскиот проект е во работен однос во организацијата на здружениот труд во која се изработува проект и е одговорен за основната концепција на рударскиот проект, а останатите проектанти се одговорни за техничките решенија и квалитетот за делот на проектот на кој работеле.

Член 81

Изведувањето на работите според главниот и дополнителниот рударски проект го одобрува Републичкиот комитет за енергетика, индустрија, и мало стопанство.

За воведување, односно за проверка на нова метода на откопување и пробно откопување на архитектонски (украсен камен) како и за експлоатација на градежен материјал при изградбата на патишта, брани, пруги и други објекти се издава одобрение за период од две години.

Член 82

Со барањето за добивање на одобрение за изведување на работите според рударските проекти покрај доказите утврдени со прописите за изградба на инвестициони објекти се поднесува и:

1. Рударски проект со стручна оцена, и
2. Доказ за заверени билансни резерви на минерални сировини.

Член 83

Пред издавањето на одобрение за изведување на работите, рударските проекти подлежат на стручна оцена во поглед на мерките и нормативите за заштита при работа, ажурноста на објектите, постројките и уредите, луѓето и на соседните објекти, како и во поглед на примената на современите достижнувања и методи на рударската наука и технологија.

Член 84

Стручната оцена, техничкиот преглед и пуштањето во употреба на рударски објекти, постројки и уреди изградени според главниот и дополнителниот рударски проект, се врши согласно со прописите за изградба на инвестициони објекти што се однесува на инвестиционата програма, а за упростениот рударски проект оцената ја врши рударската организација.

Член 85

Рударската организација ги пријавува рударските работи на општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството на чие подрачје ќе врши експлоатација и на Републичкиот инспекторат за техничка инспекција, најдоцна 15 дена пред почетокот на работите,

Член 86

Со претходната согласност од органот што го издал одобрението за експлоатација можат да се вршат нужни отстапувања од одобрените проекти.

Организациите на здружениот труд за истражување и експлоатација на нафта и земен гас, можат поради геолошките услови и конфигурацијата на теренот, да ја менуваат локацијата на дупнатините предвидени со проектот и без согласност на органот што го издал одобрението за експлоатација, но се должни за тоа писмено да го известат.

Член 87

Рударската организација во годишниот план за работа според рударско-геолошките услови, предвидува истражни работи и работи на отворање на лежишта заради обезбедување на резерви од минерални сировини за експлоатација, односно заради нивно обновување.

Рударската организација е должна да води книга за резервите на минералните сировини со состојба на крајот на годината.

Член 88

Рударската организација е должна годишниот план за работа да го доставува на органот што го издал одобрението за експлоатација.

Органот од став 1 на овој член може да стави забелешки во поглед предвидените мерки за заштита при работа на мерките за безбедност на луѓето и имотот, работите за обновување на резервите на минерални сировини, примената на техничките прописи на рационалноста на експлоатацијата. Забелешките на органот се задолжителни за рударската организација.

Ако органот од став 1 на овој член не стави забелешки во рок од 30 дена од денот на приемот на планот, ќе се смета дека нема забелешки.

Член 89

Рударската организација која врши експлоатација на минерални сировини по завршувањето на експлоатација на лежиштето или дел од лежиштето, е должна земјиштето да го приведе во култура според член 77 став 2 на овој закон.

Ако рударската организација не постапи според став 1 на овој член, општината може приведувањето на земјиштето во култура, да го довери на друга организација на товар на рударската организација што вршела експлоатација.

Рударската организација по завршување или трајно запирање на рударските работи ги спроведува мерките за обезбедување со кои се исклучува можноста од опасност за луѓето, имотот и човковата околина.

7. Запирање на експлоатационите работи

Член 90

Кога рударските работи мора привремено да се запрат поради непредвидени пречки (пробив на гасови или вода; преломи во врска со горски удар, јамски пожари; растројувања на главните патишта за проветрување, проаѓање, одводнување и превоз; лизгање на терен; ерупции и слично) рударската организација го известува Републичкиот инспекторат за техничка инспекција во рок од 24 часа по запирањето на работите.

За привремено запирање на работите што се планирано однапред рударската организација е должна да го известат органот што го издал одобрението за експлоатација и Републичкиот инспекторат за техничка инспекција во рок од 15 дена пред запирањето на работата.

Кога запирањето на работата трае подолго од 15 дена се врши премерување и дополнување на рударските планови, а се составува записник за причините за запирање на работите и за опасностите

што можат да се појават при повторно отворање на јамата или нејзин дел.

За време на припремното запирање на работата, главните јамски простории мораат да се одржуваат во таква состојба што низ нив може да се минува без опасност.

Член 91

Доколку трајно се запира експлоатацијата во одделни јамски погони или површински копови, рударската организација го известува за тоа органот што го издал одобрението за експлоатација и Републичкиот инспекторат за техничка инспекција, во рок од 15 дена пред запирањето на работите.

Органот што го издал одобрението за експлоатација може во случај на запирање на работата, да формира комисија која на самото место ќе ги испита причините за запирање на работите и постоењето на резерви на минерални сировини.

Ако рударската организација престане со работа, сите рударски планови и скици, мерачки книги и другата документација со состојбата на рударските работи во времето на престанокот на работата, е должна да му ги предаде на чување на органот што го издал одобрението за експлоатација.

Глава IV

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

Член 92

За заштита на животот и здравјето на работниците, рударската организација е должна навремено да ги преземе и спроведе пропишаните мерки за заштита при работа и да организира служба за заштита при работа и спасување и служба за заштита од пожари, секоја според своите специфични услови на работа.

Член 93

Во рударските подземни простории како и во останатите рударски објекти и постројки во кои се појавува метан и други запаливи гасови или опасна јагленова прашина, забрането е внесување на лесно запаливи материји, прибор за пушење или други средства кои можат да предизвикаат пожар, палење или експлозија.

Работник кој раководе со магацини, спремишта, превоз и пренос со експлозивни материји или врши работи на минирање, како и други лица во рудникот кои било по кој основ доаѓаат во овие простории или помагаат при превозот и преносот на експлозивните материји и минирањето, мора да се придружуваат кон пропишаните мерки за заштита при работа и мерките за заштита од пожар.

Работниците со посебни овластувања и одговорности и други работници кои учествуваат во технолошкиот процес се должни да ги спроведуваат и контролираат мерките за заштита при работа и мерките за заштита од пожар кои се однесуваат на заштитата од опасност на експлозија на метан, други опасни гасови или јагленова прашина или од агресивна прашина, јонизирачко зрачење, силикоза, пробив на вода и пожар.

Член 94

Службата за заштита при работа врши особено:

1. Непосредна контрола во спроведувањето на пропишаните мерки за заштита при работа;
2. Евиденција на несреќите на работа и професионалните заболувања и на причините од кои настанале;
3. Анализирање на причините за несреќите на работа и професионалните заболувања и предлагање мерки и методи на работа кои обезбедуваат успешно отстранување на овие причини;
4. Следење на здравствената состојба на работниците и презема мерки за подобрување на условите при работа;
5. Изработува шестомесечен извештај за состојбата на заштитата при работа кој се доставува на

разгледување на надлежната инспекција и самоуправните органи во рударската организација; и

6. Дава предлози на органите и другите органи во рударската организација за преземање на мерки за унапредување на заштитата при работа.

Член 95

Работи во службата за заштита при работа врши работник во рударската организација, кој има најмалку VI₁ степен стручна подготовка од соодветната струка.

Работи на раководење во службата за заштита при работа врши работник кој има VII₁ степен стручна подготовка од рударска струка со најмалку три години работно искуство и положен стручен испит или VI₁ степен стручна подготовка од рударска струка со најмалку четири години работно искуство и положен стручен испит.

Член 96

Рударската организација е должна шестомесечно да ја разгледува состојбата за заштита при работа и работата на службата за заштита, службата за спасување и службата за заштита од пожар и да утврдува насоки за унапредување на работата.

Член 97

Кога за потребите на рударската организација во јама или на површина, работа изведува една или повеќе организации, пред почетокот на изведувањето на работите работниците на тие организации се запознаваат со прописите и мерките за заштита при работа, опасности кои можат да настанат при изведување на работите, како и со спроведувањето на мерките за заштита при работа.

Контрола над спроведувањето на техничките мерки и нормативи за заштита при работа, врши службата за заштита при работа и други служби на рударската организација за чија потреба се изведуваат работите.

Член 98

Рударската организација е должна преку стручна комисија еднаш годишно да ги проверува знаењата, прописите и мерките за заштита при работа, како и планот за заштита и акција за спасување при сторен изненаден несреќен случај, работниците со посебно овластување и одговорност кои вршат надзор, палители на мини, како и работник со III степен стручна подготовка, ако работата е врзана непосредно за подземните рударски работи.

Работниците кои нема да покажат задоволително знаење од прописите и мерките за заштита при работа, а особено од спроведувањето на планот за заштита и акцијата за спасување, не можат понатаму да ги вршат работите. Односно работните задачи, сè додека со повторно проверување не се утврди дека ги познаваат прописите и мерките за заштита при работа.

Член 99

Секој работник во рударската организација е должен неодложно, веднаш да го извести непосредниот раководител, за секоја појава на опасност при извршувањето на рударските работи а особено при појавата на експлозивни, загушливи и отровни гасови, пробив на вода, појава на оган, горски удар, лизгање на земјиште или други појави кои можат да ја загорзат безбедноста на работниците, материјалните добра и имотот.

За појавите од став 1 на овој член рударската организација е должна неодложно веднаш да го извести Републичкиот инспекторат за техничка инспекција.

Член 100

Рударската организација е должна веднаш да го извести општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи и Републичкиот инспекторат за техничка инспекција за секој смртен случај, колективна несреќа, потешка повреда при работа,

за секој несрекен случај што го загрозува животот на работниците што се на работа во рударската организација, како и за причините на несреќата.

Член 101

Рударската организација е должна да понуди помош на соседната рударска организација доколку нејзините скипи за спасување не се ангажирани, веднаш по дознавањето дека кај таа организација настанал несрекен случај или е причинета материјална штета.

Член 102

Со акцијата за спасување раководи работник со посебно овластување и одговорност во рударската организација кој е одговорен за техничките работи.

Кога рударскиот инспектор оцени дека преземените мерки се недоволни и неефикасни, може да ја преземе акцијата за спасување или да определи друг работник кој ќе раководи со акцијата.

Член 103

Ако настане несрекен случај од поголем обем или со тежки последици за рударската организација, општината, по барање на раководителот на акцијата за спасување ќе нареди и спроведе мобилизација на потребен број работници, превозни средства и противпожарни организации, со надоместок на стварните трошоци од страна на загрозената рударска организација.

Член 104

Во случај на опасност за рударската организација сопствениците и корисниците на земјиштето се должни да дозволат на нивното земјиште да се извршат неопходни работи за отстранување на опасноста.

Рударската организација е должна да ја надомести штетата направена со изведување на работите од став 1 на овој член.

Глава V

РУДАРСКИ МЕРЕЊА И РУДАРСКИ ПЛАНОВИ

Член 105

За правилно изведување на геолошките истражувања и рударските работи и за рационално истражување и експлоатација на минералните сировини, како и за заштита при работа и спречување на материјални штети, организациите на здружениот труд кои вршат геолошки истражувања и рударските организации се должни, да вршат рударски мерења и врз основа на нив, да изработуваат планови односно карти за состојбата на геолошките истражувања и рударските работи, нивната меѓусебна положба и положбата на рударските работи и рударските објекти во однос на старите рударски работи и објекти, како и во однос на другите објекти и водите на површината.

Член 106

Организацијата на здружениот труд за геолошки истражувања и рударската организација имаат:

1. Ситуационен план на просторот за истражување односно експлоатационото поле;
2. Геолошка карта на просторот за истражување односно експлоатационото поле и на неговата околина, како и карактеристични геолошки профили;
3. План на рудникот, со вртана површинска ситуација и посебните простории односно површински копови;
4. Планови за одделни јами односно на јамски и површински копови;
5. Откопи и стажни планови на сите јамски и површински рударски работи на одделни ревиди;
6. Планови на енергетска мрежа (на електричната мрежа, на компримирајот воздух и друго) на водоводната мрежа, како и на јамските постројки, со главните технички податоци; и
7. Планови за проветрување на јамите.

Во рудниците со голем притек на вода и со сложена тектоника, се водат хидрогеолошки и тектонски планови.

Плановите од точките 4, 5, 6 и 7 од став 1 на овој член се дополнуваат секој месец, според напредувањето на рударските работи.

Кога јамските работи се изведуваат во близина на порано изведувани работи или напуштени делови на јама спроти нив или спроти геолошки раседи, дополнувањето на плановите се врши по потреба и во пократки рокови.

Дополнувањето на плановите се врши во пократки рокови и кога подземните работи се вршат во подрачјето на јамски огнови и водени акумулации, како и на земјиштето и објектите во општата употреба или во заштитени подрачја.

Член 107

Организацијата на здружениот труд за истражување и експлоатација на нафта и змен гас има:

1. Ситуационен план на просторот за истражување, односно, на експлоатационото поле со назначување на сите истражни експлоатациони дупнатини и на другите уреди;
2. Геолошка карта на просторот за истражување, односно експлоатационото поле и на неговата околина како и карактеристични геолошки профили;
3. План на нафтеното поле;
4. Карти за границите на рабната вода; и
5. Податоци и извештаи за дупчењето, електрокартонажните мерења, зацевувањето, перфорацијата, освојувањето и мерењето на динамичкиот и статичкиот притисок, за гасниот фактор и за сите други физичко-хемиски анализи на колекторите и флуидите.

Член 108

Ситуациониот план на експлоатационото поле и рударските мерења врз основа на кои се изработуваат рударските планови, мораат да бидат сврзани на две постојани точки на теренот.

Член 109

За сите извршени мерења рударската организација е должна да води заверени мерачки книги.

Мерачките книги се заверуваат според прописите за заверување на деловните книги.

Член 110

Рударски мерења врши и изработува планови односно ги дополнува работник кој има најмалку IV степен соодветна стручна подготовка (рударски мерач и геометар).

Кога се изработуваат нови рударски планови, во нив се пренесуваат деталите од рударски планови: стари јамски отвори и простории, раседи, височински коти и друго.

Член 111

Корисниците и сопствениците на земјиштето се должни да ѝ дозволат на рударската организација обележување на точките на земјиштето при премерувањето и поставувањето на меѓици на просторот за истражување, односно експлоатационото поле.

Член 112

Копиите на плановите од точките 3 до 7 од член 106 на овој закон, рударската организација е должна без одлагање да ги достави на Републичкиот инспекторат за техничка инспекција.

Републичкиот инспекторат за техничка инспекција ги доставува на рударската организација копиите на плановите во јануари секоја година заради внесување на измените и дополнувањата од плановите.

Ако рударската организација не постапи согласно со став 1 на овој член во рок од три месеци од денот на приемот на копиите, Републичкиот инспекторат за техничка инспекција определува лице кое измените и дополнувањата ќе ги изврши на трошок на рударската организација.

Глава VI

НАДЗОР

Член 113

Надзор над примената на одредбите на овој закон, на прописите донесени врз основа на истиот и на техничките мерки и мерките за заштита при работа, врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на рударството и Републичкиот инспекторат за техничка инспекција.

Општинскиот орган на управата, надлежен за работите на рударството врши надзор над експлоатацијата на туларска и грнчарска глина, песок, чакал и камен што ја вршат за сопствени потреби граѓаните, здруженијата на граѓаните и другите граѓанско правни лица, месните заедници и општествени организации.

Член 114

Републичкиот инспекторат за техничка инспекција надзорот над примената на одредбите на овој закон го врши преку геолошкиот и рударскиот инспектор.

Член 115

Геолошкиот инспектор е овластен и должен:

А) особено да проверува дали:

1. Организацијата на здружениот труд што врши геолошки истражувања ги исполнува пропишаните услови;

2. Деталните геолошки истражувања се вршат врз основа на претходно извршените основни геолошки истражувања;

3. Геолошките истражувања на минерални сировини и истражувањата за изградба на објекти се вршат врз основа и во согласност со одобрението за истражување;

4. Со изведувањето на геолошките истражувања раководат лица кои ги исполнуваат пропишаните услови, како и дали работниците се оспособени за работите на кои работат;

5. Истражните работи се изведуваат на одобрен истражен простор и во каква состојба е напуштен по завршувањето на истражните работи;

6. Геолошкото истражување се врши со примена на соодветни технички мерки, нормативи, стандарди и современи методи на геолошката наука;

7. Се води евиденција за извадените количини на минерални сировини, за каква намена извадената сировина е користена како и дали се евидентирани и другите минерални сировини чие постоење е утврдено;

8. При геолошкото истражување се откопуваат поголеми количини на минерални сировини од одобрените, односно дали вадењето на минералната сировина при истражувањето преминува во експлоатација; и

9. Се утврдуваат, евидентираат и собираат податоци за состојбата на резервите на минерални сировини и се изработуваат биланси на истите.

Б) да нареди:

1. Утврдените неправилности и недостатоци да се отстранат во рок што тој ќе го определи; и

2. Да се запрат натамошните геолошки истражувања кога:

а) во определениот рок не се отстранат утврдените неправилности и недостатоци; и

б) геолошкото истражување не се врши според техничката документација врз основа на која е издадено одобрението за геолошко истражување, а таквото истражување ја доведува во прашање стабилноста на објектот и безбедноста на животот и здравјето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти и човековата околина.

Член 116

Рударскиот инспектор е овластен и должен:

А) особено да проверува дали:

1. Се спроведуваат пропишаните мерки и нормативи за заштита при работа, рударските работи и прописите за безбедност на луѓето и имотот;

2. Експлоатацијата на минерални сировини се врши со одобрение за експлоатација, односно одобрение за градба и во согласност со тоа одобрение, како и дали се врши рамномерна и рационална експлоатација на целокупното рудно лежиште во согласност со усвоениот проект за експлоатација;

3. При изведувањето на рударските работи правилно се применуваат техничките прописи што се однесуваат на тие работи;

4. Состојбата на рударските објекти и на постројките во јама и на површина им одговара на техничките прописи и дали изградбата на овие објекти е извршена согласно со проектите;

5. Рударските работи се извршуваат според годишниот план за тие работи;

6. Се вршат рударски мерења и правилно се изработуваат и редовно се дополнуваат рударските планови и другата документација за правилно техничко изведување на рударските работи, како и дали ажурно се водат мерачките книги;

7. Работниците со посебни овластувања ги исполнуваат пропишаните услови за вршење на тие должности, како и дали се тие оспособени за работите и работните задачи што ги вршат;

8. Транспортот, складирањето и ракувањето со експлозивни материјали и течни горива се вршат во согласност со важечките прописи;

9. Согласно со постојните прописи се вршат прегледи на орудијата и уредите за работа од аспект на заштита при работата.

Б) да нареди:

1. Утврдените неправилности и недостатоци да се отстранат во рокот што тој ќе го определи; и

2. Да се запрат натамошните работи на рударскиот објект или на определено работно место кога:

а) во определен рок не се отстранети утврдените неправилности и недостатоци;

б) експлоатацијата, односно изградбата на објектот и постројката се врши без одобрение; и

в) експлоатацијата, односно изградбата на објектот или постројката не се врши според техничката документација врз основа на која е издадено одобрение за експлоатација, односно градба, а таквата експлоатација, односно градбата ја доведува во прашање стабилноста на објектот, безбедноста на животите и здравјето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти и човековата околина.

Член 117

За геолошки инспектор може да биде назначен работник со најмалку VII, степен стручна подготовка од геолошка струка со работно искуство од пет години во организација на здружениот труд што врши геолошки истражувања и положен стручен испит.

За рударски инспектор може да биде назначен работник со најмалку VII, степен стручна подготовка од рударска струка со работно искуство од шест години во рударска организација од кои четири години во јамски погон и две години како управник на јама или на повисока должност и положен стручен испит.

Член 118

При вршење на својата должност, геолошкиот и рударскиот инспектор има посебна легитимација со која се утврдува својството инспектор, што ја издава органот кој го назначил.

Член 119

Кога при вршењето на надзорот, геолошкиот односно рударскиот инспектор утврди дека организацијата на здружениот труд за геолошки истражувања и рударските организации не се придржувале на прописите, писмено ќе ги констатира најдените неправилности и недостатоци и со решение ќе нареди мерки за нивно отстранување во определен рок, како и ќе определи во кои рокови раководниот орган е должен да го извести Републичкиот инспекторат за техничка инспекција за отстранување на неправилностите и недостатоците.

Кога неправилностите и недостатоците се однесуваат на мерките за заштита при работа или на мерките за заштита на животот и здравјето на луѓето, рударскиот инспектор со решение ќе нареди да се запре работата во погонот или на определено работно место додека не се отстранат неправилностите и недостатоците.

Член 120

Кога се утврдат неправилностите и недостатоците од членовите 115 и 116 на овој закон, геолошкиот односно рударскиот инспектор е должен да го извести органот на управувањето на рударската организација и да му укаже на несовесното работење на одделни работници со посебни овластувања и да предложи нивно сменување.

Член 121

Против решението на геолошкиот односно рударскиот инспектор може да се изјави жалба во рок од 8 дена.

Жалбата го одлага извршувањето на решението.

По исклучок од одредбите од став 2 на овој член геолошкиот односно рударскиот инспектор може со решение да определи жалбата да не го одлага извршувањето на решението, ако со одлагањето на решението би настапила непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето и имотот.

Член 122

Геолошкиот односно рударскиот инспектор е должен да изврши инспекција во рударските организации најмалку еднаш годишно, а во организациите, во објектите и постројките во кои се јавува метан или опасен јагленов прав најмалку двапати годишно.

Член 123

Кога геолошкиот односно рударскиот инспектор при вршењето на прегледот утврди дека со повреда на прописите, е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, е должен веднаш да поднесе барање за покренување прекршочна постапка, односно пријава за покренување постапка за стопански престап, односно кривично дело.

Органот на кој му е поднесено барање за покренување на прекршочна постапка, односно органот на кој му е поднесена пријава за покренување постапка за стопански престап или кривично дело, е должен за исходот на постапката да го извести Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

Член 124

Кога геолошкиот инспектор утврди дека рударската организација при геолошките истражувања вади поголема количина минерални сировини од онаа што е потребна за геолошките истражувања, е должен да му поднесе предлог на органот што го издал одобрението за истражување да го одземе.

Член 125

Рударскиот инспектор е овластен да врши инспекциски надзор над примената на прописите за заштита при работа на објектите и постројките утврдени со овој закон.

Член 126

Во вршењето на надзорот рударскиот инспектор има право во секое време да влезе во сите работни простории и да ги разгледа сите планови и карти на јамските и површинските објекти, извештаите и дневниците за работа на одделни погони и сета потребна документација на рударската организација и организацијата на здружениот труд за геолошки истражувања.

Рударскиот инспектор има право да земе моstri на минерални сировини и на погонскиот материјал со цел за испитување.

Член 127

Кога рударскиот инспектор утврди дека раководителот на рударските работи не ги исполнува пропишаните услови за вршење на таа должност ќе донесе решение со кое ќе му забрани вршење на должност.

Член 128

Рударскиот инспектор е должен веднаш на лице место да ги испита причините за смртниот случај или колективната несреќа, како и да нареди мерки кои без одлагање мораат да се преземат и во најкраток рок да поднесе на надлежните органи образложен извештај со мислења за причините на несреќата.

Член 129

Рударскиот инспектор одговара за потешка повреда на работната обврска кога:

1. Не донесе решение за отстранување на неправилностите и недостатоците кои ги навел во записникот; и

2. Против работниците со посебно овластување и одговорност, за кои утврдил дека работеле несовесно, не поднесе пријава до надлежниот орган.

Глава VII

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 130

Со парична казна од 500.000 до 5.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд што:

1. Врши геолошко истражување на минерални сировини без одобрение (член 26);

2. Врши истражување односно експлоатација на минерални сировини надвор од определениот истражен простор за истражување, односно експлоатационото поле (членовите 34 и 66);

3. При истражните работи вади поголема количина минерални сировини од онаа што за потребите на истражните работи и технолошките испитувања е предвидена со одобрението (член 41); и

4. Врши експлоатација на минерални сировини и изградба на рударски објекти и постројки без одобрение (член 56).

За стопански престап од став 1 на овој член со парична казна од 20.000 до 300.000 динари ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд.

Член 131

Со парична казна од 300.000 до 3.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружениот труд кога:

1. Не се придржува кон прописите за заштита при работа или кон другите прописи за заштита на животот и здравјето на работниците во рударството (членовите 10 и 92);

2. Без одобрение односно согласност истражува или експлоатира минерални сировини на земјиштето и објектите во општа употреба и на подрачјата што се прогласени за заштитени (членовите 36 и 70);

3. Не го пријави во определениот рок почетокот на истражните односно експлоатационите работи (членовите 39 и 85);

4. Не поднесува извештај за резултатите од геолошките истражувања во определените рокови, како и по завршувањето или трајното запирање на истражните или експлоатационите работи не им поднесе извештај на надлежните органи со сета документација (членовите 40, 44 и 91);

5. Не води евиденција за извадените количини минерални сировини и за целите за кои е користена минералната сировина за што не го извести органот што го издал одобрението за геолошкото истражување (член 41 став 2);

6. По завршување или трајно запирање на истражните односно експлоатационите работи не ги спроведе мерките за обезбедување на луѓето, имо

тот и човековата околина или не го приведе земјиштето во култура (членовите 45 и 89);

7. Не ги утврдува, евидентира и собира податоците за резервите на минералните сировини и подземни води и не изработува биланс на истите (член 47);

8. При изведувањето на рударски и други работи и при поставувањето на постројки отстапува од одобрените проекти без согласност од надлежниот орган (член 86 став 1);

9. Не му достави годишен план за работа на надлежниот орган односно не врши рударски мерења и не изработува планови односно карти за состојбата на геолошките истражувања и рударските работи (член 88 став 1 и член 105); и

10. Не го извести Републичкиот инспекторат за техничка инспекција веднаш за секоја појава на опасност при извршувањето на рударските работи, а особено при појава на експлозивни, загушливи и отровни гасови, пробив на вода, појава на оган, горски удар и лизгање на земјиштето (член 99 став 2).

За стопански престап од став 1 на овој член со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд.

Член 132

Со парична казна од 300.000 до 1.500.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд ако:

1. За вршење на определени рударски работи распоредува лица, кои не ги исполнуваат пропишаните услови од членовите 50, 51, 52 и 53 на овој закон;

2. Во пропишаниот рок не го извести органот за привременото запирање со работите поради непредвидени пречки (член 90 ставовите 1 и 2);

3. Веднаш не го извести општинскиот орган за внатрешни работи и Републичкиот инспекторат за техничка инспекција за секој смртен случај, колективна несреќа, потешка повреда при работа и за секој сторен несреќен случај што би можел да го загрози животот на работниците што се на работа во рударската организација, како и за причините за несреќата (член 100);

4. Не постапи по решенијата на геолошкиот односно рударскиот инспектор (член 119); и

5. Не му дозволи на рударскиот инспектор да влезе во работните простории и да ги разгледа плановите, картите, извештаите и другата документација за состојбата на рударско-геолошките работи (член 126).

За прекршок од став 1 на овој член со парична казна од 30.000 до 150.000 динари ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд.

Член 133

Со парична казна од 400.000 до 2.000.000 динари ќе се казни за прекршок друга самоуправна организација и заедница, здружение на граѓани или друго правно лице што врши геолошко истражување или експлоатација на минерални сировини спротивно на одредбите на овој закон.

За прекршок од ставот 1 на овој член со парична казна од 40.000 до 200.000 динари ќе се казни и одговорното лице во правното лице.

За прекршок од став 1 на овој член со парична казна од 40.000 до 200.000 динари ќе се казни и физичко лице.

Член 134

Со парична казна од 30.000 до 180.000 динари ќе се казни работник во рударската организација, ако не го извести во најкраток рок работникот со посебно овластување и одговорност за секоја појава на опасност при извршувањето на рударските работи, а особено при појава на опасност при извршувањето на рударските работи (експлозивни, загушливи и отровни гасови, пробив на вода, појава на оган, горски удар и лизгање на земјиштето) (член 99 став 1).

Глава VIII

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 135

Организациите на здружениот труд што вршат геолошко истражување и експлоатација на минерални сировини се должни своето работење да го усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година од неговото влегување во сила.

Член 136

Работниците кои раководат со геолошките истражувања, рударските работи, електро, машински, градежно-монтажни и други специфични работи, кои на денот на влегувањето во сила на овој закон немаат стручен испит се должни да го положат стручниот испит во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на работниците кои повеќе од 10 години ги вршеле работите од став 1 на овој член.

Член 137

Со влегување во сила на овој закон престанува да важи Законот за истражување и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на СРМ“ број 24/73, 46/73 и 25/79).

Законот за финансирање на истражувачките работи во рударството („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), престанува да важи на 30 јуни 1988 година.

Член 138

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство работниците од стручната служба на Советот за истражувачки работи во рударството ги презема на 1 јули 1988 година.

Член 139

Работните простории и канцелариската опрема и другиот имот заедно со правата и обврските што произлегуваат од управувањето со нив, се пренесуваат на Управата за заеднички работи при Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

Член 140

Архивата и документацијата од Советот за истражувачки работи во рударството создадени во вршењето на работите и задачите се пренесуваат на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

Член 141

Средствата за заедничка потрошувачка на Советот за истражувачките работи во рударството се пренесуваат на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство.

Член 142

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

318.

Врз основа на член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство повторно се назначува Блага Марковска, досегашен советник

на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-991/3
12 мај 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

319.

Врз основа на член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство повторно се назначува м-р Круме Ефтимовски, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-991/2
12 мај 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

320.

Врз основа на член 85 и член 88 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

За заменик на секретарот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се именува

— Методија Рикалоски, досегашен заменик на секретарот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-746/2
12 мај 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

321.

Врз основа на член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

За советник на републичкиот секретар за народна одбрана повторно се назначува м-р Алексо Стаменковски, досегашен советник на републичкиот секретар за народна одбрана.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-744/3
12 мај 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

322.

Врз основа на член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

За помошник на републичкиот секретар за народна одбрана повторно се назначува Димитар Чукалиев, досегашен помошник на републичкиот секретар за народна одбрана.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-744/2
12 мај 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

323.

Врз основа на член 4 од Одлуката за образување Совет за заштита од пожари („Службен весник на СРМ“ бр. 10/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

1. За претседател и членови на Советот за заштита од пожари се именуваат:

а) за претседател:

— Горѓи Јанчевски, помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи;

б) за членови:

1. Душан Богданов, началник на Републичкиот центар за известување и тревожење,

2. Милутин Божиновски, началник на Одделението за заштита од пожари и експлозии во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

3. Стрезо Буцевски, главен републички инспектор за техничка инспекција во Републичкиот инспекторат за техничка инспекција,

4. инж. Горјан Велјановски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство,

5. д-р Михајло Камиловски, редовен професор на Шумарскиот факултет во Скопје,

6. град. инж. Богдан Каранфиловски, главен републички инспектор за градежништво и урбанизам во Републичкиот инспекторат за градежништво и урбанизам,

7. Боро Локвенец, директор на ЗОИЛ „Дунав“ — Скопје,

8. Димитар Меловски, директор на Заседницата на ризици и имоти при ЗОИЛ „Македонија“ — Скопје,

9. маш. инж. Кирил Органџиев, републички инспектор за заштита при работа во Републичкиот инспекторат за труд,

10. потполковник Бранко Радоњанин, инженер — референт за противпожарна заштита во Скопската армска област,

11. Славко Спасовски, самостоен стручен соработник во Републичкиот секретаријат за народна одбрана,

12. потпол. Петре Темелков, на работа во Републичкиот штаб за територијална одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-461/11
12 мај 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

324.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за вршење на стопански дејности со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/87), Републичкиот комитет за образование и физичка култура донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ КОИ ЌЕ ВРШАТ ПРОВЕРУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАНАЕТ-ЧИСКИ ДЕЈНОСТИ И УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

1. За проверување на стручната оспособеност за вршење занаетчиски дејности и угостителска дејност се определуваат следните организации на здружен труд за насочено образование:

1. Град Скопје

— Машинско училиште, — металопреработувачка дејност;

— УСО „13 Ноември“, — производство и поправка на разновидни производи;

— Електротехничко училиште, — производство и поправка на електрични апарати;

— Градежно машинско училиште „Чеде Филиповски Даме“, — градежно занаетчиство;

— Градежно училиште „Здравко Цветковски“, — производство и обработка на градежни материјали; градежно занаетчиство;

— Дрвопреработувачко училиште, — изработка од дрво;

— УСО „Кочо Рацин“, — производство на текстилни производи; преработка на кожа, скај и синтетички материјали; изработка на гумени производи;

— Угостителско училиште „Лазар Танев“, — угостителска дејност;

— УСО „Димитар Влахов“, — производство на прехранбени производи; графичка дејност; производство и поправка на разновидни производи; занаетчиски лични и други услуги;

— Хемиско училиште „Марија Кири Склодовска“, — преработка на неметали; производство на хемиски производи; преработка на хартија;

— Училиште за применета уметност „2 август“, — уметнички занаети.

2. Општина Битола

— Електро-машинско училиште „Гуро Салај“, — металопреработувачка дејност; производство и поправка на електрични апарати;

— УСО „Таки Даскалов“, — преработка на неметали; производство на хемиски производи; производство и обработка на градежни материјали; изработка од дрво; преработка на хартија; производство на текстилни производи; преработка на кожа, скај и синтетички материјали; изработка на гумени производи; производство на прехранбени производи; графичка дејност; производство и поправка на разновидни производи; градежно занаетчиство; занаетчиски лични и други услуги; уметнички занаети.

3. Општина Прилеп

— Училиште за производни занимања „25 Мај“, — преработка на неметали; изработка од дрво; преработка на хартија; производство на текстилни производи; преработка на кожа, скај и синтетички ма-

теријали; изработка на гумени производи; графичка дејност; производство и поправка на разновидни производи; градежно занаетчиство;

— УСО „Народен херој Орде Чопела“, — производство на хемиски производи; производство на прехранбени производи;

— Електромашинско училиште „Ристе Ристевски — Ричко“, — металопреработувачка дејност; производство и поправка на електрични апарати.

4. Општина Тетово

— УСО „Моша Пијаде“, — преработка на неметали; производство и поправка на електрични апарати; производство и обработка на градежни материјали; изработка од дрво; преработка на хартија; производство на прехранбени производи; графичка дејност; производство и поправка на разновидни производи; градежно занаетчиство; занаетчиски лични и други услуги; уметнички занаети; угостителска дејност;

— УСО „Кирил Пејчиновиќ“, — производство на хемиски производи;

— Текстилно училиште „Гоце Стојчевски“, — металопреработувачка дејност; производство на текстилни производи; преработка на кожа, скај и синтетички материјали; изработка на гумени производи.

5. Општина Титов Велес

— УСО „Коле Неделковски“, — металопреработувачка дејност; производство и поправка на електрични апарати; графичка дејност; производство и поправка на разновидни производи; градежно занаетчиство;

— УСО „Борис Кидрич“, — преработка на неметали; производство на хемиски производи; производство и обработка на градежни материјали; изработка од дрво; преработка на хартија; производство на текстилни производи; преработка на кожа, скај и синтетички материјали; изработка на гумени производи; производство на прехранбени производи; занаетчиски лични и други услуги; уметнички занаети.

6. Општина Куманово

— Земјоделско училиште „Киро Бурназ“, — производство на прехранбени производи;

— УСО „Пере Наков“, — преработка на неметали; производство на хемиски производи; производство и обработка на градежни материјали; изработка од дрво; преработка на хартија; производство на текстилни производи; преработка на кожа, скај и синтетички материјал; изработка на гумени производи; графичка дејност; производство и поправка на разновидни производи; градежно занаетчиство; занаетчиски лични и други услуги; уметнички занаети;

— УСО „Наце Буџони“, — металопреработувачка дејност; производство и поправка на електрични апарати.

7. Општина Кавадарци

— Земјоделско-шумарско училиште „Иво Лола Рибар“, — изработка од дрво; производство на прехранбени производи;

— УСО „Киро Спанцов Брко“, преработка на неметали; металопреработувачка дејност; производство и поправка на електрични апарати; производство на хемиски производи; производство и обработка на градежни материјали; преработка на хартија; производство на текстилни производи; преработка на кожа, скај и синтетички материјал; изработка на гумени производи; графичка дејност; производство и поправка на разновидни производи; градежно занаетчиство; занаетчиски лични и други услуги; уметнички занаети.

8. Општина Охрид

— Угостителско училиште „Ванчо Питовевски“, — производство на прехранбени производи; угостителска дејност;

— УСО „Климент Охридски“, — занаетчиски лични и други услуги; уметнички занаети;

— ЕМУ „Тито“, — преработка на неметали; металопреработувачка дејност; производство и поправка на електрични апарати; производство на хемиски производи; производство и обработка на градежни материјали; изработка од дрво; преработка на хартија; производство на текстилни производи; преработка на кожа, скај и синтетички материјал; изработка на гумени производи; графичка дејност; производство и поправка на разновидни производи; градежно занаетчиство; занаетчиски и други услуги.

9. Општина Штип

— Текстилно училиште „Видое Смилевски — Бато“, — преработка на хартија; производство на текстилни производи; преработка на кожа, скај и синтетички материјал; изработка на гумени производи;

ЕМУ „Коле Нехтенин“, — преработка на неметали; металопреработувачка дејност; производство и поправка на електрични апарати; производство на хемиски производи; производство и обработка на градежни материјали; изработка од дрво; производство на прехранбени производи; графичка дејност; производство и поправка на разновидни производи; градежно занаетчиство; занаетчиски лични и други услуги; уметнички занаети.

10. Општина Струмица

— Техничко-технолошко училиште „Никола Карев“, — преработка на неметали; металопреработувачка дејност; производство и поправка на електрични апарати; производство на хемиски производи; производство и обработка на градежни материјали; изработка од дрво; преработка од хартија; производство на текстилни производи; преработка на кожа, скај и синтетички материјали; изработка на гумени производи; графичка дејност; производство и поправка на разновидни производи; градежно занаетчиство; занаетчиски лични и други услуги; уметнички занаети;

— Земјоделско училиште „Димитар Влахов“, — производство на прехранбени продукти.

II. За проверување на стручната оспособеност за вршење на занаетчиските дејности за сите занаетчиски дејности утврдени со Одлуката за утврдување на дејности што се сметаат за занаетчиски дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 45/87) се определуваат следните организации на здружен труд за насочено образование во општините:

1. Дебар — УСО „Здравко Чочковски“
2. Македонски Брод — УСО „Велько Влаховиќ“
3. Кичево — УСО „Мирко Милески“
4. Гостивар — УСО „Злате Малакоски“
5. Струга — УСО „Нико Нестор“
6. Ресен — УСО „Јосип Броз Тито“
7. Кочани — ЕМУ „Гошо Викентиев“
8. Демир Хисар — УСО „Крсте П. Мисирков“
9. Неготино — УСО „Јосип Броз Тито“
10. Радовиш — УСО „Јосип Броз Тито“
11. Свети Николе — УСО „Јосип Броз Тито“
12. Пробиштип — УСО „Наум Наумовски-Борче“
13. Берово — УЦСН „Ацо Русковски“
14. Крива Паланка — УСО „Моша Пијаде“
15. Винаца — УСО „Ванчо Прке“
16. Делчево — УСО „Методи Митевски-Брицо“

III. За проверување на стручната оспособеност, за сите занаетчиски дејности утврдени со Одлуката за утврдување на дејностите што се сметаат за занаетчиски дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 45/87) и за угостителската дејност се определуваат следните организации на здружен труд за насочено образование во општините:

1. Крушево — УСО „Наум Наумовски Борче“,
2. Гевгелија — УСО „Јосиф Јосифовски“.

IV. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1251/1

6 мај 1988 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за образование
и физичка култура
проф. д-р Саво Климовски, с. р.

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 27 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 6/85), Собранието на општината Дебар објавува дека ќе врши

избор на претседател на Општинскиот суд за прекршоци — Дебар

За претседател на Општинскиот суд за прекршоци Дебар може да биде избрано лице кое ги исполнува општите услови за стекнување на својство на работник во органите за државната управа и да е дипломиран правник со положен правосуден испит или испит за судија за прекршоци, согласно член 52 став 2 од Законот за судовите за прекршоци.

Молбите (пријавите) заедно со доказите за исполнување на пропишаните услови заинтересираните кандидати да ги доставуваат до Комисијата за избори и именување на Собранието на општината Дебар.

Соопштението е отворено 15 дена од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Дебар“, „Службен весник на СРМ“ и весникот „Нова Македонија“.

(127)

СОДРЖИНА

	Страна
317. Закон за геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини —	409
318. Решение за повторно назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство	421
319. Решение за повторно назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство	422
320. Решение за повторно именување заменик на секретарот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија —	422
321. Решение за повторно назначување советник на Републичкиот секретар за народна одбрана —	422
322. Решение за повторно назначување помошник на републичкиот секретар за народна одбрана —	422
323. Решение за именување претседател и членови на Советот за заштита од пожари	422
324. Решение за определување на организациите на здружен труд за насочено образование кои ќе вршат проверување на стручната оспособеност за вршење на определени занаетчиски дејности и угостителска дејност —	423